

Коментар на неревидиран неконсолидиран биланс на успех на Комерцијална банка АД Скопје за периодот 01.01-30.09.2014 година

Во периодот од 01.01-30.09.2014 година Банката од своето работење оствари **негативен финансиски резултат** во износ од 183,7 милиони денари наспроти остварениот **негативен финансиски резултат** во истиот период минатата година во износ од 293,0 милиони денари. Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 8,7% пониска во однос на минатата година што се должи на остварената нето нереализирана загуба од вреднување на хартиите од вредност, намалените нето приходи од камата и намалените останати приходи. Значајно е дека остварената добивка пред исправка на вредност е доволна да ја покрие нето-исправката на вредност на финансиските средства, така што врз негативниот финансиски резултат доминантно е негативното влијание на загубата за оштетување на имотот преземен по 01.01.2010 година, која согласно регулативата е евидентирана на 01.01.2014 година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 30.09.2014 година истите бележат намалување од 5,5% во однос на истиот период од минатата година. Притоа, приходите од камата се намалени за 8,6%, а расходите за камата се намалени за 15,4%.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 30.09.2014 година изнесуваат 664 милиони денари и се на исто ниво споредено со истиот период минатата година.

Нето приходите од курсни разлики на 30.09.2014 година изнесуваат 85,4 милиони денари и во однос на состојбата од минатата година бележат зголемување за повеќе од два пати.

Останатите приходи од работењето на Банката на 30.09.2014 година изнесуваат 107,7 милиони денари и во однос на состојбата од минатата година бележат намалување од 43,4%. Вкупно остварените *останати приходи* имаат негативен тренд главно како резултат на помалку остварените приходи од девизно работење.

Вкупните трошоци за вработените и амортизацијата за периодот 01.01-30.09.2014 година изнесуваат 782,0 милиони денари и во однос на истиот период минатата година се зголемени за 1,8%, како резултат на зголемена амортизација по основ на новите деловни простории на Банката.

Останатите расходи се намалени за 10,2%.

Загубите поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа достигнаа износ од 285,6 милиони денари и во однос на истиот период минатата година се двојно зголемени. Поголемиот дел од евидентираното оштетување се однесува на имотот преземен по 01.01.2010 година, кое согласно регулативата од НБРМ Банката е должна да го признае најдоцна до 01.01.2014 година, дел се однесува на оштетување на имот преземен до 01.01.2010 година согласно Заклучокот од Одборот за управување со ризици, додека остатокот претставува загуба за оштетување по основ на продажба на преземениот имот и по основ на препроценки.

Исправката на вредност на финансиските средства на нето основа на 30.09.2014 година достигна износ од 1.423,5 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележи намалување од 22,6%.